

Предметна програма од прв / втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Одбрани поглавја од менаџмент во градежништво	
2.	Код	ОИ-10	
3.	Студиска програма	градежништво	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет <i>Св. Кирил и Методиј</i> во Скопје (Градежен факултет – Скопје)	
5.	Степен	Прв/втор циклус на студии	
6.	Академска година/семестар	изборен	сем. 3 Број на ЕКТС 4
8.	Наставник	Доц. д-р Маријана Лазаревска	
9.	Предуслов за запишување на	нема	
Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување општи познавања од областа на менаџментот и специфични од областа на менаџментот во градежништвото.			
11.	Содржина на програмата: Општо за менаџмент во градежништво: поим и дефиниција; развој и видови на менаџмент; менаџмент функции во градежништво (планирање, организација, мониторинг, контрола, квалитет); менаџери во градежништво и нивоа на менаџери. Градежни претпријатија: функции во градежните претпријатија; организациона структура; екстерно и интерно окружување; управување со градежните претпријатија; стратегија на претпријатието; персонал; трошоци; ресурси; набавка; комуникација. SWOT Анализа. Вовед во TQM. Управување со градењето на инвестиционите објекти. Договарање на работи во градежништво. Примена на операционите истражувања во градежниот менаџмент.		
12.	Методи на учење: Предавања, вежби (аудиторски и по групи), самостојни задачи, семинарска работа.		
13.	Вкупен расположив фонд на часови	120 часови	
14.	Распределба на расположивото време	30+30+10+10+40	
15.	Форми на наставни активности	15.1.	Предавања - теоретска настава 30 часови
		15.2.	вежби (аудиторски и по групи), 30 часови
16.	Други форми на активност	16.1.	Проектни задачи – семинарска работа 10 часови
		16.2.	Самостојни задачи 10 часови
		16.3.	Домашно учење 40 часови
17.	Начин на оценување		
	17.1.	Колоквиуми 2 по 30 бода <sup>1</sup>	60 бода
	17.2.	Семинарска работа – проект (презентација: писмена и усна)	20 бода
	17.3.	Самостојни задачи <sup>2</sup>	10 бода
17.4.	Активност и учество	10 бода	
18.	Критериуми за <b>оцена (БОДОВИ - ОЦЕНА)</b>	до 58 бода	5 (пет) (F)
		<b>од 59 до 65 бода</b>	<b>6 (шест) (E)</b>
		од 66 до 75 бода	7 (седум) (D)
		од 76 до 84 бода	8 (осум) (C)
		од 85 до 92 бода	9 (девет) (B)
		од 93 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	21 бод	
20.	Јазик на кој се изведува Наставата	македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација и студентски анкети	
22.	ЛИТЕРАТУРА		
	22.1.	Задолжителна литература Бр. _____   Автор, наслов, издавач, година 1. В. Жилеска - Панчовска, <i>Основи на менаџмент во градежништвото</i> , пакет материјали, Градежен факултет, Скопје, 2012	
22.2.	Дополнителна литература Бр. _____   Автор, наслов, издавач, година 1. Б. Шуклев: Менаџмент на малиот бизнис, Економски факултет, Скопје, 2006. 2. V. Novaković, Menadžment u savremenom građevinarstvu, Beograd, 2003 3. Валентина Жилеска-Панчовска: <i>Проектен менаџмент при изградбата на инвестициони објекти - теоретски аспекти</i> , Градежен факултет, УКИМ Скопје, 2006 4. Собрание на РМ, <i>Закон за градење, Правилници кои произлегуваат од Законот за градење и преостанато законодавство значајно за проучуваната проблематика</i> (година релевантна за предавањата).		